

20111112617

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 7 став 1 и став 3 од Законот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07 и 158/10), министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗОЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И НА ДОЗВОЛАТА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба и формата и содржината на образецот на дозволата за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба.

Член 2

Барањето за издавање на дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба, се поднесува на образец бр.3, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за вршење на брокерски услуги со стоки и технологии со двојна употреба, се издава на образец бр.4, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-5601/5
9 август 2011 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Образец бр.3

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА СТОКИ
И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА**

Дел А

1. БРОКЕР/ПОДНОСИТЕЛ				
Име на Брокерот				
Адреса				
Матичен број			Даночен број	
Основна дејност			Број на Решение за упис во Централен регистар на РМ	
Телефон		Факс		E-mail
2. ИЗВОЗНИК				
Име на извозникот				
Адреса				
Телефон		Факс		E-mail
3. УВОЗНИК/ПРИМАЧ				
Име на увозникот/ примачот				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
4. КРАЕН КОРИСНИК				
Име на краен корисник				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
5. НАВЕДЕНА КРАЈНА УПОТРЕБА				
6. ПРОИЗВОДИТЕЛ⁽¹⁾				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				
7. ЗАСТАПНИК/ПРЕТСТАВНИК (ако се разликува од извозникот)				
Име на застапникот				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
8. МАРШРУТА НА ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИТЕ²				

¹ При повеќе од еден производител продолжете во делот А1

² Наведете ги пунктовете на претовар и видот на транспортот

9. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ					
Бр.	Опис на стоките и технологиите ³ :	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
1					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
2					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
3					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
4					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
5					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
6					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
7					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:

³ При повеќе од седум стоки продолжете во делот Б1

Дел В

10. ДОГОВОР	
Вид на договор:	
Број и датум на договорот:	
Рок на важност:	

11. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ (технички карактеристики на стоките)

12. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО			
Бр.	Вид на документ	број	дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

13. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ
<p>Јас долу потпишаниот одговорно лице го поднесувам ова барање за издавање на дозвола за вршење на брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба и потврдувам дека:</p> <p>а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата</p> <p>б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените стоки и технологии до декларираниот краен корисник</p> <p>в) ќе го известам писмено увозникот/примачот дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија</p> <p>г) за секоја промена на условите во зделката веднаш ќе го информирам Министерството за економија</p>

14. БАРАТЕЛ		
Име и презиме:		Функција во фирмата:
Место и датум:	Потпис:	Печат:

6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.3. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.4. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.5. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.6. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.7. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

6.8. ПРОИЗВОДИТЕЛ				
Име на производител				
Адреса				
Земја				
Телефон		Факс		E-mail
Производител на стоките бр.				

9. СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ					
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
8					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
9					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
10					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
11					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
12					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
13					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:
Бр.	Опис на стоките и технологиите:	Тарифна ознака:		Број од листата на стоки и технологии со двојна употреба:	
14					
		Единечна мерка:	Количина :	Валута :	Вредност:

Образец бр. 4

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ СО СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА
УПОТРЕБА

BROKERING SERVICES OF DUAL USE ITEMS

Д О З В О Л А	1. Брокер/Подносител	2. Идентификациски број	3. Важи до	
	5. Извозник во друга земја на потекло	4. Информации за контакт Tel.No . +389 2 3093 474 Tel.No . +389 2 3093 470 Fax +389 2 3093 506 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15		
	7. Примач во друга земја на дестинација	6. Дозволата ја издава МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	8. Земја во која што брокерот е жител или основан РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	Код (1) МК
	10. Краен корисник во друга земја на дестинација (ако се разликува од примачот)	9. Друга земја на потекло/друга земја на локација на стоките предмет на брокерски услуги	11. Друга земја на дестинација	Код (1)
	13. Опис на стоките ²	12. Други страни вклучени или агенти (ополномоштени лица)	14. Тарифна ознака од Хармонизиран Систем на Комбинирана Номенклатура	15. Број од контролната листа
1	16. Валута и вредност	17. Количина на стоките		
18. Крајна употреба				
19. Дополнителни информации на барање од надлежниот орган (да се специфицира)				
1. Оваа дозвола е издадена согласно член 7 од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба и може да се користи единствено од лицето на кое е издадена				
2. Брокерот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија за промена на условите дадени во дозволата				
3. Брокерот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија и во случај кога му е познато дека стоките се наменети или можат да бидат употребени за развој, производство, одржување или ширење на оружје за масовно уништување				
(Пополнува органот кој ја издава дозволата)				
Потпис:		Печат :		
Надлежен орган:				
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА				
Датум _____				

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата² Доколку е потребно овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај во полето наведете го точниот број на прилози, во полето 16 вкупната вредност, а во полето 17 вкупната количина.

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ СО СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА
BROKERING SERVICES OF DUAL USE ITEMS

1 bis	1.Брокер	2. Идентификациски број	
ДОЗВОЛА	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките
	14. Опис на стоките	15. Тарифна ознака со 8 броја	16. Број од контролната листа (за стоки од листата)
		17. Валута и вредност	18. Количина на стоките